

Службен весник

на Република Македонија

Број 27

24 февруари 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
819. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изградба на делница “Табановце - Куманово“.....	2	826. Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за продажба на движни ствари – моторни возила.....	22
820. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2012 година.....	17	827. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за ископ на минерални сировини кои се употребуваат во занаетчиството.....	22
821. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	17	828. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер).....	24
822. Решение за формирање на Меѓурејска координативна група за признавање на професионалните квалификации.....	17	829. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	26
823. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.....	18		
824. Решение за именување на членови на Меѓуинституционална работна група за воведување на систем на управување заснован на компетенции.....	18		
825. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2012 година.....	20		

	Стр.		Стр.
830. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр.184/2011 од 15 февруари 2012 година.....	26	837. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	30
831. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	29	838. Тарифен систем за продажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје.....	30
832. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	29	839. Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје.....	37
833. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	29	840. Статут на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	52
834. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	29	841. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2012 година.....	56
835. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	30	Огласен дел	1-104
836. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	30		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

819.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА “ТАБАНОВЦЕ - КУМАНОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на делница “Табановце-Куманово“.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци (список на индикации за формирање на градежна парцела) за делница Табановце-Куманово, денивелиран патен јазол “Речица“ и денивелиран патен јазол “Табановце“, автопат Е-75 Табановце-Куманово изработен од ГЕО Мрежа ДОО-Скопје под бр.03-916/2 од 13.12.2011 година ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарск а парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарск а класа	Површина	Сопственост
Табановце	167	1402	Аниште	пасиште	3	1539	Република Македонија
Табановце	167	2088/2	Батлачиште	пасиште	3	118	Република Македонија
Табановце	167	2088/3	Батлачиште	пасиште	3	351	Република Македонија
Табановце	337	4710/3	Црно поле	нива	3	233	Република Македонија
Табановце	337	4713/2	Црно поле	нива	3	467	Република Македонија
Табановце	337	4715/6	Црно поле	нива	3	228	Република Македонија
Табановце	337	4831/2	Црно поле	нива	4	528	Република Македонија
Табановце	338	2585/2	Село	пасиште	4	55	Република Македонија
Табановце	1290	918	Киселица	нива	1	773	Република Македонија
Табановце	1290	919/2	Киселица	нива	3	853	Република Македонија
Табановце	1290	935/3	Горни ливади	нива	7	1818	Република Македонија
Табановце	1290	937/2	Горни ливади	нива	2	858	Република Македонија
Табановце	1290	1213/3	Горни ливади	ливада	2	93	Република Македонија
Табановце	1290	1213/4	Горни ливади	ливада	2	199	Република Македонија
Табановце	1290	1214/2	Горни ливади	ливада	2	579	Република Македонија
Табановце	1290	1215/2	Горни ливади	ливада	2	895	Република Македонија
Табановце	1290	1216/2	Горни ливади	ливада	2	464	Република Македонија
Табановце	1290	1217/2	Горни ливади	ливада	3	870	Република Македонија
Табановце	1290	1218/3	Горни ливади	ливада	1	841	Република Македонија
Табановце	1290	1218/4	Горни ливади	ливада	3	635	Република Македонија
Табановце	1290	1219/3	Горни ливади	ливада	4	853	Република Македонија

Табановце	1290	1220/2	Горни ливади	ливада	3	769	Република Македонија
Табановце	1290	1222/2	Горни ливади	ливада	3	2460	Република Македонија
Табановце	1290	1223/2	Горни ливади	овоштарник	3	918	Република Македонија
Табановце	1290	1229/2	Аниште	нива	6	925	Република Македонија
Табановце	1290	1230	Аниште	нива	2	782	Република Македонија
Табановце	1290	1231	Аниште	нива	2	1036	Република Македонија
Табановце	1290	1242/200	Аниште	нива	2	699	Република Македонија
Табановце	1290	1243	Аниште	градина	2	453	Република Македонија
Табановце	1290	1244	Аниште	градина	2	180	Република Македонија
Табановце	1290	1389	Аниште	нива	4	335	Република Македонија
Табановце	1290	1247/1	Аниште	градина	2	873	Република Македонија
Табановце	1290	1390	Аниште	нива	5	300	Република Македонија
Табановце	1691	891/2	Џобинке	нива	5	187	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	892/2	Џобинке	лозје	2	649	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	893/2	Џобинке	лозје	3	707	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1229/3	Аниште	нива	6	1063	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1235/2	Аниште	нива	2	493	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1240/2	Аниште	градина	2	310	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1241/2	Аниште	пасиште	3	90	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1242/3	Аниште	нива	2	1193	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1247/2	Аниште	градина	2	4	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1248/1	Аниште	градина	2	1837	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1691	1249/1	Аниште	нива	1	1458	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1250/2	Аниште	градина	2	484	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1252/2	Аниште	овоштарник	2	619	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1357/2	Аниште	градина	1	176	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1358/2	Аниште	нива	2	227	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1359/1	Аниште	овоштарник	3	1457	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1359/4	Аниште	овоштарник	3	28	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1359/5	Аниште	овоштарник	3	474	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1370/3	Аниште	нива	2	384	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1377/2	Аниште	овоштарник	2	600	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1378/2	Аниште	нива	1	641	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1379/2	Аниште	градина	2	897	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1383/1	Аниште	градина	2	310	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1384	Аниште	градина	2	391	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1385	Аниште	градина	2	371	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1386	Аниште	нива	1	180	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1387	Аниште	нива	1	619	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1388	Аниште	нива	1	492	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1393/2	Аниште	нива	1	103	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1397/4	Аниште	овоштарник	2	39	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	1398/2	Аниште	овоштарник	1	2	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1399/2	Аниште	лозје	2	12	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1400/2	Аниште	овоштарник	2	70	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1401/2	Аниште	нива	2	321	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1401/3	Аниште	нива	2	40	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1403	Аниште	нива	2	1879	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1404/2	Аниште	нива	2	529	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1405/2	Аниште	овоштарник	2	52	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1407/2	Аниште	овоштарник	1	242	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1418/2	Шамак	овоштарник	3	379	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1419/4	Шамак	нива	2	23	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1419/3	Шамак	нива	3	73	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1420/2	Шамак	нива	2	247	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1426/5	Шамак	градина	2	94	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1426/4	Шамак	градина	2	74	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1427/3	Шамак	ливада	2	86	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1431/2	Шамак	градина	2	20	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1432/2	Шамак	градина	2	4	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1804/2	Пасје поле	овоштарник	3	640	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1804/3	Пасје поле	овоштарник	3	296	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	1805/3	Бара	овоштарник	2	29	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1805/4	Бара	Ливада	6	599	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1806	Бара	градина	3	209	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1807	Бара	пасиште	4	149	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1809/2	Бара	ливада	6	1281	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1830/2	Трговиште	пасиште	4	10	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1962/2	Трговиште	лозје	4	465	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1963/3	Трговиште	лозје	4	307	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1963/4	Трговиште	лозје	4	82	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	1965/2	Трговиште	лозје	4	326	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1966/2	Трговиште	лозје	4	404	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1967/2	Трговиште	лозје	4	490	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2029	Оризарка	овоштарник	6	103	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2030	Оризарка	пасиште	4	115	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2031	Оризарка	пасиште	4	146	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2032/2	Призарка	овоштарник	4	292	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2033/2	Под рид	нива	4	351	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2036/2	Под рид	нива	3	276	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2037/2	Под рид	овоштарник	3	390	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2039/2	Под рид	нива	3	167	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1691	2040/2	Под рид	нива	3	313	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2041/2	Под падина	нива	3	232	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2042/2	Под вир	нива	3	84	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2043/2	Под рид	нива	3	170	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2044/2	Под рид	овоштарник	3	718	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2057/4	Под рид	овоштарник	4	239	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2057/5	Под рид	овоштарник	4	581	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2058	Под рид	овоштарник	3	170	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2059/2	Под рид	нива	3	350	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2061/2	Под рид	нива	3	482	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2066/2	Под рид	овоштарник	2	900	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2067/2	Под рид	овоштарник	3	304	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2069/2	Под рид	овоштарник	3	341	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2071/2	Под рид	нива	3	377	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2072/2	Под рид	нива	3	407	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2077/2	Луна	нива	3	356	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2081/2	Лука	овоштарник	3	890	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2082/2	Лука	овоштарник	3	405	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2086/2	Лука	овоштарник	3	243	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2087/1	Лука	овоштарник	3	2394	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	2087/2	Лука	овоштарник	3	1253	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2096/3	Батлачиште	овоштарник	2	761	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2096/4	Батлачиште	овоштарник	2	242	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	2104/2	Лука	нива	3	152	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4671/2	Новине	нива	3	2319	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4672/2	Новине	нива	3	1107	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4678/2	Новине	нива	3	952	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4679/2	Новине	нива	3	790	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4680/2	Кашкало	пасиште	4	586	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4684/2	Кашкало	пасиште	4	750	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4685/2	Кашкало	пасиште	4	780	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4688/2	Кашкало	нива	3	751	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4690/2	Кашкало	нива	3	227	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4693/2	Црно поле	нива	3	165	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4695/3	Кашкало	нива	3	376	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4696/4	Црно поле	нива	3	142	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4708/2	Црно поле	нива	3	502	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4709	Црно поле	нива	3	1514	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4711/2	Црно поле	нива	3	219	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4716/2	Црно поле	нива	3	449	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	4721/2	Црно поле	нива	3	545	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4722/2	Црно поле	нива	3	565	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4723/2	Црно поле	нива	3	214	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4725/2	Црно поле	нива	3	470	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4726/2	Црно поле	нива	3	190	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4727/2	Црно поле	нива	3	177	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4728/2	Црно поле	нива	3	199	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4729/2	Црно поле	нива	3	202	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4730/2	Црно поле	нива	3	231	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4731/2	Црно поле	нива	3	505	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4732/2	Црно поле	нива	3	218	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4735/2	Црно поле	нива	3	315	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4760/5	Трговиште	лозје	4	365	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4760/4	Трговиште	лозје	4	340	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4760/6	Трговиште	лозје	4	400	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4761/2	Трговиште	нива	6	327	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4763/2	Трговиште	лозје	5	344	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4764/2	Трговиште	нива	6	301	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4765/2	Трговиште	нива	6	128	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4827/2	Црно поле	нива	4	260	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1691	4828/2	Црно поле	нива	4	581	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4830/2	Црно поле	нива	4	200	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4833/3	Црно поле	нива	4	119	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4833/4	Црно поле	нива	4	191	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4834/2	Црно поле	нива	4	297	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4836/2	Црно поле	нива	4	405	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4837/2	Црно поле	пасиште	4	179	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1691	4838/2	Црно поле	нива	4	167	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4839/2	Црно поле	нива	4	290	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4840/2	Црно поле	нива	3	298	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4841/2	Црно поле	нива	3	284	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	5112/2	Новине	нива	3	1924	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	894/2	Џабинке	лозје	2	151	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	895/2	Џабинке	нива	3	26	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	895/3	Џабинке	нива	3	108	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	897/2	Џобинке	нива	3	61	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	899/3	Дол	нива	1	58	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	917	Киселица	нива	1	733	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	919/1	Киселица	нива	1	753	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	931/3	Киселица	нива	5	46	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	932/3	Киселица	нива	5	370	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1739	1228/2	Горни ливади	пасиште	2	2132	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1349/2	Чифлик маало	овоштарник	3	239	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1381/2	Аниште	градина	2	624	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1382/2	Аниште	нива	1	914	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1406/2	Аниште	градина	2	517	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1408/2	Аниште	овоштарник	2	136	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1409/2	Аниште	овоштарник	2	196	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1410/2	Аниште	овоштарник	2	455	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1414/2	Аниште	овоштарник	3	275	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1416/3	Шашак	овоштарник	3	801	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1417/2	Шашак	овоштарник	3	598	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1418/2	Шашак	овоштарник	3	379	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1422/2	Шашак	овоштарник	3	220	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1423/2	Шашак	овоштарник	3	190	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1424/2	Шашак	овоштарник	3	142	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1810/2	Бара	Ливада	6	702	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1831/2	Трговиште	пасиште	4	462	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	1960/2	Трговиште	лозје	4	1136	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2034/2	Под рид	овоштарник	4	283	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	2035/2	Под рид	нива	3	239	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2060/2	Под рид	нива	3	297	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2064/2	Под рид	нива	3	290	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2065	Под рид	нива	3	287	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2068/3	Под рид	овоштарник	3	363	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2078/2	Лука	овоштарник	3	448	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2085/2	Лука	нива	3	632	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2103/2	Лука	нива	3	87	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	2586/2	Село	овоштарник	3	259	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4681/2	Кашкало	пасиште	4	460	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4689/2	Село	нива	3	523	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4696/3	Црно поле	нива	3	118	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4724/2	Црно поле	нива	3	227	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4734/2	Црно поле	нива	3	150	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4756/2	Трговиште	нива	4	13	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4757	Трговиште	пасиште	4	1252	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4766/2	Трговиште	нива	6	177	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4696/3	Црно поле	нива	3	118	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4829/2	Црно поле	нива	4	774	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Табановце	1619	4832/2	Црно поле	нива	4	314	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Табановце	1619	4835/2	Црно поле	нива	4	442	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1	1535/2	Костурац	лозје	2	715	Република Македонија
Горно Коњаре	1	1561/4	Речица	нива	3	1399	Република Македонија
Горно Коњаре	1	1561/5	Речица	нива	3	5124	Република Македонија
Горно Коњаре	1	1982/2	Речица	нива	2	11373	Република Македонија
Горно Коњаре	1	1986/2	Речица	нива	2	534	Република Македонија
Горно Коњаре	1	1996/2	Речица	нива	3	984	Република Македонија
Горно Коњаре	1440	1533/2	Костурац	лозје	2	152	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1440	1534/2	Костурац	нива	4	174	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1440	1535/3	Костурац	лозје	2	579	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1440	1988	Новина	лозје	2	315	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1440	1990/2	Нива	лозје	2	291	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1440	1997/2	Новина	нива	3	2180	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1512/2	Костурац	нива	4	126	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1513/2	Костурац	нива	4	234	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1516/2	Костурац	нива	2	479	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1524/2	Костурац	градина	2	444	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1525/2	Костурац	нива	4	494	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1526/2	Костурац	ливада	2	310	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1533/3	Костурац	ливада	2	213	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1534/3	Костурац	нива	4	254	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Горно Коњаре	1519	1535/4	Костурац	ливада	2	1027	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1536/2	Костурац	нива	4	2360	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1544/2	Костурац	нива	2	123	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1990/1	Нива	лозје	2	339	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1991	Новина	нива	3	1335	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1992	Новина	нива	3	930	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1993	Новина	нива	3	2720	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1989	Новина	Ливада	2	395	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1999/2	Новина	нива	3	1597	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1517/2	Костурац	лозје	2	253	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1521/2	Костурац	лозје	3	376	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1520/2	Костурац	лозје	2	258	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1504/2	Костурац	нива	2	50	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1505/2	Костурац	нива	4	63	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Горно Коњаре	1519	1987	Костурац	ливада	2	120	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	98	240/2	Полјана	ливада	3	278	РМ-корисник патишта
Речица	656	241/2	Полјана	камењар	/	260	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	653	243/4	Шумјак	нива	4	1423	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	252/2	Шумјак	нива	4	1074	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	254/2	Шумјак	нива	4	1354	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје

Речица	656	255/2	Шумјак	нива	4	263	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	257/2	Шумјак	нива	4	733	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	258/2	Шумјак	нива	4	720	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	260/2	Шумјак	нива	4	2987	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	359/2	Шумјак	нива	4	1062	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	362/2	Шумјак	нива	4	1018	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	363/2	Шумјак	нива	4	2984	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	377/2	Шумјак	нива	5	827	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	378	Шумјак	нива	5	60	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Речица	656	256/2	Шумјак	нива	4	218	РМ-корисник Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје
Куманово	1	5001/4	1	нива	3	298	Република Македонија
Куманово	1	5001/5	1	нива	3	68	Република Македонија
Куманово	1	5003/3	1	нива	3	114	Република Македонија
Куманово	1	5194/3	1	нива	3	12	Република Македонија
Куманово	1	5196/3	1	нива	3	28	Република Македонија
Куманово	2	2091/2	Бара	нива	3	520	Република Македонија Корисник Патишта
Куманово	2	2095/2	Бара	нива	4	93	Република Македонија Корисник Патишта
Куманово	2	2097/2	Бара	нива	3	304	Република Македонија Корисник Патишта
Куманово	2	2103/2	Бара	нива	3	251	Република Македонија Корисник Патишта
Куманово	68601	42/2	Бара	нива	4	476	Република Македонија Корисник Патишта
ВКУПНО						161883м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1042/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

820.

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2012 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за времетраењето на Јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10 од 23 јануари 2012 година) членот 2 се менува и гласи:

„(1) Во текот на 2012 година ќе се објават најмалку четири јавни повици за пријавување на граѓани за добивање на субвенциониран станбен кредит.

(2) Јавните повици ќе бидат објавени со следното времетраење:

- Првиот јавен повик ќе трае од 25 јануари до 1 март 2012 година;
- Вториот јавен повик ќе трае од 2 март до 31 март;
- Третиот јавен повик ќе трае од 1 април до 30 април и
- Четвртиот јавен повик ќе трае од 1 мај до 31 мај.

(3) Министерството за финансии при објавување на вториот јавен повик ќе ги информира граѓаните на Република Македонија и за третиот и четвртиот јавен повик, нивниот почеток и завршување и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа одлука, а при објавување на третиот јавен повик соодветно ќе информира и за четвртиот.

Министерството за финансии ќе ги објавува јавните повици најдоцна еден ден пред отпочнување на можноста за аплицирање на граѓаните.”

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1249/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

821.

Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 февруари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија се разрешуваат:

- Бојан Захариев
- Шпетим Нуредини.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија се именуваат:

- Елена Колевска
- Љума Исмаил.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на Република Македонија“.

Бр. 23-138/2
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

822.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за признавање на професионалните квалификации („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА КООРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ****Член 1**

Со ова решение се формира меѓуресурска координативна група за признавање на професионалните квалификации (во натамошниот текст: меѓуресурска координативна група).

Член 2

За национален координатор, заменик на националниот координатор и членови на меѓуресурска координативна група се назначуваат:

- Игор Николоски,
- Александар Зафировски,
- Анета Трпевска,
- Василка Салевска Трајкова,
- Јадранка Ивановска,
- Златко Пејовски,
- Шпенд Деваја,
- Миле Димитровски,
- Јане Севдински,
- Велка Гавровска Лукиќ,
- Мирјанка Алексевска,
- Владимир Јанковски,
- д-р Јулијана Николовска,
- Снежана Николовска,
- Трајче Ефремовски,
- Александра Жоглева,
- проф. д-р Лидија Петрушевска Този,
- Харита Арнаудова,

Министерство за образование и наука, национален координатор
Министерство за образование и наука, заменик национален координатор
Министерство за образование и наука, член
Министерство за здравство, член
Агенција за храна и ветеринарство, член
Комора на извршители на Република Македонија, член
Адвокатска комора на Република Македонија, член
Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија, член
Министерство за финансии, член
Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија, член
Министерство за труд и социјална политика, член
Министерство за правда, член
Стоматолошка комора на Македонија, член
Министерство за економија, член
Ветеринарна комора на Република Македонија, член
Секретаријат за европски прашања, член
Фармацевтска комора на Македонија, член
Министерство за транспорт и врски, член

- Љубомир Младенов, Министерство за информатичко општество и администрација, член
- Горан Сигеров, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
- Енвер Абди, Занаетчиска комора на Република Македонија, член
- Весна Дончева, Нотарска комора на Република Македонија, член
- Зоран Ангеловски, Агенцијата за цивилно воздухопловство, член
- Стефан Чинговски, Капетанија на пристаништата, член
- Јулијана Стојанова, Министерство за одбрана, член
- Белинда Миленковиќ, Министерство за внатрешни работи, член
- Магдалена Наумоска Жантева, Лекарска комора на Република Македонија, член
- Борче Георгиевски, Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Македонија, член
- Билјана Тешева Ѓоргиевска, Министерство за животна средина и просторно планирање, член
- Драгана Курчиоска, Министерство за култура, член.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-543/2
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

823.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 февруари 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА

1. Александар Ноневски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.

2. За член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, се именува Јован Ташевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1285/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

824.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службени весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ ЗАСНОВАН НА КОМПЕТЕНЦИИ

1. За членови на Меѓуинституционална работна група за воведување на систем на управување заснован на компетенции се именуваат:

- 1) Од Собрание на Република Македонија
 - Жарко Денковски, генерален секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
 - Анита Огњановска, раководител на Одделение за човечки ресурси и
 - Александра Кокиновска, советник за персонални работи.

2) Од Министерство за информатичко општество и администрација:

- Јахи Јахија, државен секретар, одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Александар Голев, помошник раководител на Сектор за управување, развој, координација со човечки ресурси и обуки и
- Владимир Анчев, помлад соработник во Одделението за развој, координација и управување со човечките ресурси во администрацијата, во Секторот за управување, развој, координација со човечки ресурси и обуки.

- 3) Од Министерство за внатрешни работи
 - Виолета Андоновска, државен секретар, одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
 - Весна Доревска, помошник министер во Сектор за правни работи и управување со човечки ресурси и
 - Жанета Папеш - началник на Одделението за управување со човечки ресурси.

- 4) Од Министерство за надворешни работи
 - Владо Мисајловски, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
 - Идрис Фазлиоски, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и
 - Самир Ганија, соработник во Одделението за административни и правни работи.

- 5) Од Министерство за здравство
 - Насуф Ипчија, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
 - Радмила Кендровска, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и
 - Исмаил Илџази, самостоен референт во Секторот за управување со човечки ресурси.

- 6) Од Министерство за труд и социјална политика
 - Муедин Кахвеџи, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
 - Кате Трајкова, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и
 - Фикири Алити, советник за стручно усовршување и управување со знаења.

- 7) Од Министерство за култура
 - Музафер Бислими, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;

- Снежана Стојановиќ, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и
- Магдалена Диковска, раководител на Одделението за управни и имотно правни работи.

8) Од Министерство за животна средина и просторно планирање

- Соња Лепиткова, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Билјана Тешева Ѓоргиевска, помошник раководител на Сектор за правни работи и
- Фламура Бериша, виш соработник во Сектор за општи работи.

9) Од Министерство за образование и наука

- Елизабета Тодоровска, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Весна Торбовска, Одделение за човечки ресурси
- Александра Хашимбеговиќ, советник за човечки ресурси

10) Од Министерство за финансии

- Наташа Стојмановска, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите
- Анета Димовска, раководител на Одделение во Секторот за макроекономија
- Михајло Михајловски, соработник во Одделение за човечки ресурси

11) Од Министерство за правда

- Диме Спасов, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Маја Малјановска, раководител на Сектор
- Снежана Поповска - Зечевиќ, раководител на Одделение

12) Од Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

- Кирил Божиновски, генерален секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Љубица Костадиновска, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси
- Аида Ангеловска, советник во Одделението за управување со човечки ресурси

13) Од Секретаријат за европски прашања

- Јован Андоновски, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Маја Фузевска - Вељановска, Сектор за управување со човечки ресурси
- Љубица Сиљановска – Дуковска, Сектор за управување со човечки ресурси

14) Од Секретаријат за законодавство

- Лила Пејчиновска Миладиновска, секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите

- Светлана Кузмановска, раководител на Одделението за управување со човечки ресурси

- Ирена Арнаудовска, помлад соработник во Секретаријатот за законодавство

15) Од Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

- Ејуп Аљими, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Елтон Зеќири, раководител на Одделение за човечки ресурси
- Бехар Амети, раководител на Одделение за мониторинг на процесот за децентрализација

16) Од Агенција за администрација:

- Жаклина Николовска, директор, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите
- Николина Тошанова, раководител на Сектор за општи работи.

17) Од општина Винаца

- Виолета Михајлова, раководител на Сектор за правни работи и јавни дејности
- Даниела Јаковлеска, раководител на Одделението за управување со човечки ресурси

18) Од општина Велес

- Сашко Ристовски, раководител на Одделението за управување со човечки ресурси
- Јадранка Митевска, самостоен референт во Одделението за општи и правни работи

19) Од ЈП „Македонски шуми“

- Жарко Караџоски, директор, одговорен за мониторинг на воведување на компетенции
- Игор Лазаровски, помошник директор на Секторот за расадничко производство и одгледување

20) Од ЈП „Македонија пат“

- Ридван Јаја - внатрешен ревизор
- Жикоска Елида - раководител на правен Сектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7666/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

825.

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011 и 136/2011), како и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен Весник на Република Македонија“ бр.180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2012 ГОДИНА**

I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2012 година се утврдуваат во износ од 263.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14005, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	183.000.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14004, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	80.000.000,00

II

Активностите за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2012 година, ги опфаќаат следните ставки:

1.1 Превентивна заштита на заразни болести кај свињите	2.700.000,00
1.2 Превентивна заштита на заразни болести кај живината	700.000,00
1.3 Превентивна заштита од заразни болести кај копитарите	300.000,00
1.4 Превентивна заштита од заразни болести кај пчелите	500.000,00
1.5 Превентивна заштита од заразни болести кај дивечот	2.500.000,00
1.6 Превентивна заштита од заразни болести кај кучињата	200.000,00
1.7 Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно отстранување и трошоци за колење	18.500.000,00
1.8 Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните	2.600.000,00
1.9 Превентивни мерки за сузбивање на заразни болести кои не се предвидени со Годишната наредба	500.000,00
1.10 Имплементација на плановите за итна интервенција	500.000,00

1.11 Идентификација и регистрација на животните	15.000.000,00
1.12 Средства за плаќање на членство во меѓународни организации	1.000.000,00
1.13 Заостанати обврски од претходните години	138.000.000,00
1.14 Превентивна заштита од заразни болести кај овците и козите	42.000.000,00
1.15 Превентивна заштита од заразни болести кај говедата	38.000.000,00

III

Средствата од дел II точка 1.1 на оваа програма во износ од 2.700.000,00 денари, ќе се користат за:

Вакцинација и сузбивање на класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на заразата	2.400.000,00
Дијагностичко испитување на класичната чума кај свињите	300.000,00

IV

Средствата од дел II точка 1.2 на оваа програма во износ од 700.000,00 денари, ќе се користи за:

Мониторинг на присуство на авијарна инфлуенца кај домашна и дива живина	500.000,00
Дијагностичко испитување на Њукастелска болест	100.000,00
Дијагностичко испитување на други заразни болести	100.000,00

V

Средствата од дел II точка 1.3 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари, ќе се користат за:

Вакцинација на копитарите против Антракс	100.000,00
Мониторинг на присуство на западно нилска треска	200.000,00

VI

Средствата од дел II точка 1.4 од оваа програма во износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

Дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло	400.000,00
Дијагностичко испитување на други заразни и паразитски болести кај пчели	100.000,00

VII

Средствата од дел II точка 1.5 од оваа програма во износ од 2.500.000,00 денари, ќе се користат за:

Дијагностичко испитување на беснило	1.700.000,00
Дијагностичко испитување на класична чума кај диви свињи	800.000,00

VIII

Средствата од дел II точка 1.6 од оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

Дијагностичко испитување на беснило	200.000,00
-------------------------------------	------------

IX

Средствата од дел II точка 1.7 од оваа програма во износ од 18.500.000,00 денари, ќе се користат за:

Надомест за заклани/еутаназирани заболени животни заради сузбивање на заразни болести	17.500.000,00
Транспорт до објектот за колење/место за нештетно отстранување, трошоци за колење	1.000.000,00

X

Средствата од дел II точка 1.8 од оваа програма во износ од 2.600.000,00 денари, ќе се користат за:

Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивање на заразни болести	2.600.000,00
---	--------------

XI

Средствата од дел II точка 1.9 од оваа програма во износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

Трошоци за спроведување превентивни мерки за заштита од заразни болести кои не се предвидени со Годишната наредба	500.000,00
---	------------

XII

Средствата од дел II точка 1.10 од оваа програма во износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

Трошоци за имплементација на плановите за итна интервенција (набавка на реагенси за дијагностика на болести)	500.000,00
--	------------

XIII

Средствата од дел II точка 1.11 од оваа програма во износ од 15.000.000,00 денари, ќе се користат за:

идентификација и обележување на мали преживари	1.500.000,00
идентификација и обележување на свињи	6.000.000,00
идентификација и регистрација на одгледувалишта за пчели	1.000.000,00
набавка на ушни маркици за обележување на животните	6.500.000,00

XIV

Средствата од дел II точка 1.12 од оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:

Плаќање на членство во меѓународни организации (Светска Организација за здравствена заштита на животните ОИЕ)	1.000.000,00
---	--------------

XV

Средствата од дел II точка 1.13 од оваа програма во износ од 138.0

00.000,00 денари, ќе се користат за:

Плаќање на заостанати обврски од претходните години по основ на активности за здравствена заштита на животните	138.000.000,00
--	----------------

XVI

Средствата од дел II точка 1.14 од оваа програма во износ од 42.000.000,00 денари ќе се користат за:

Земање, пакување и испирање на материјал за лабораториско испитување на бруцелозата кај овците и козите	16.000.000,00
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај овците и козите	18.000.000,00
Вакцинација против бруцелоза кај овците и козите	6.500.000,00
Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00
Дијагностичко испитување на скрепи	1.000.000,00

XVII

Средствата од дел II точка 1.15 од оваа програма во износ од 38.000.000,00 денари, ќе се користат за:

Земање, пакување и испирање на материјал за лабораториско испитување на бруцелозата кај говедата	19.000.000,00
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај говедата	11.000.000,00
Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00
Дијагностичко испитување на спонгиозна енцефалопатија кај говедата	1.500.000,00
Туберкулинизација и ретуберкулинизација на говедата	6.000.000,00

XVIII

Средствата наменети за извршување на активности од деловите XVI и XVII од оваа програма ќе бидат исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

XIX

Средствата од дел III алинеја 1, дел IV алинеја 1, дел V алинеја 1 и 2, дел X алинеја 1, дел XIII алинеја 1, 2 и 3, дел XV алинеја 1, дел XVI алинеја 1, 3 и 4, дел XVII алинеја 1, 3 и 5 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу Министерот за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици односно меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици.

Средствата од дел III алинеја 2, дел IV алинеја 2 и 3, дел V алинеја 2, дел VI алинеја 1 и 2, дел VII алинеја 1 и 2, дел VIII алинеја 1, дел XV алинеја 1, дел XVI алинеја 2 и 5, дел XVII алинеја 2, 4 и 5 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Средствата од дел XII алинеја 1 и дел XIII алинеја 4 од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кои ги исполнува условите пропишани со Законот за ветеринарното здравство по склучување на договор меѓу Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и правното или физичко лице и врз основа на Законот за организација и работа на органите за државна управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000) по донесено решение од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

XX

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XXI

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XXII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1249/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

826.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за продажба на движни ствари – моторни возила, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ
ВОЗИЛА

Во член 1:

- во реден број 71, број на мотор наместо: „C14SE-02AR7489“ треба да стои: „C14SE-02AR7499“

- во реден број 72, бројот на мотор наместо: „C14SE-02DM2314“ треба да стои: „C14SE02DM2314“

- во реден број 73, бројот на шасијата наместо: „VF1BM0G0629512-969“ треба да стои: „VF1BM0G0629512969“

- во реден број 74, бројот на мотор наместо: „VF1BM0606283466-60“ треба да стои: „VF1BM060628346660“

- во реден број 75, бројот на моторот наместо: „990703“ треба да стои: „0990703“.

Бр. 51-3906/2

20 февруари 2012 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

827.

Врз основа на член 25 став (17) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА-
РАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИСКОП НА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ
ВО ЗНАЕТЧИСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за ископ на минерални сировини кои се употребуваат во занаетчиството на физички лица кои се запишани во регистарот на занаетчии (занаетчија) , во рокот утврден во член 25 став (16) од Законот за минерални сировини .

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец ” Барањето заради не издавање на дозвола за ископ на минерални сировини кои се употребуваат во занаетчиството на физички лица кои се запишани во регистарот на занаетчии (занаетчија)” во формат А-4 во бела боја , кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот- назив на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на физичкото лице - подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето .

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 24-1228/2

20 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини,с.р.

ПРИЛОГ

ДО : Писарницата на Министерот за економија

Број: _____

Датум: _____

БАРАЊЕ

заради не издавање на дозвола за ископ на минерални сировини кои се
употребуваат во занаетчиството

Од _____

(назив на физичко лице - подносител на барање)

(седиште на физичкото лице/адреса – подносител на барање) :

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам , министерот за економија во рокот утврден во член 25 став (19) од Законот за минерални сировини да постапи по барањето да ја издаде дозволата, поднесено под број _____ на ден _____ до _____, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барање

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**828.**

Врз основа на член 33-а став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“, бр. 22/10 и 136/11), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРАДИЦИОНАЛНА И КОМПЛЕМЕНТАРНА МЕДИЦИНА, АКТИВНОСТИ НА КОЖА (КОРИСТЕЊЕ НА СОЛАРИУМИ, ТРАЈНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВЛАКНА И ДРУГИ АКТИВНОСТИ, ЗА НЕГА И РАЗУБАВУВАЊЕ) ИЛИ АКТИВНОСТИ СО КОИ СЕ ПРОДИРА ВО КОЖАТА (ТЕТОВИРАЊЕ, ПИРСИНГ, ТРАЈНА ШМИНКА И АКУПУНКТУРА, УПОТРЕБА КОРИСТЕЊЕ НА БОТОКС, НЕХИРУРШКА ЛИПОСУКЦИЈА И КОРИСТЕЊЕ НА ЛАСЕР)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер) во рок утврден во членот 33 став (3) од Законот за јавно здравје.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер)“, со формат А-4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице - подносител на барањето, седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице - подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, број, датум, место и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на дозвола.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-615/2
17 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог

До
Писарницата на
министерот за здравство

БАРАЊЕ

заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер)

Од _____
_____, со _____
(назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице - подносител на барањето)
седиште _____ ВО _____
(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

На _____ поднесов барање за издавање дозвола за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер).

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Бидејќи во рокот утврден во членот 33 став (3) од Законот за јавно здравје не е донесено решение за издавање на дозвола, односно не е донесено решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер), поднесувам барање до министерот за здравство да донесе решение за издавање на дозвола, односно решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање решение за издавање на дозвола за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа или активности со кои се продира во кожата.

Подносител на барањето

Број: _____
Датум: _____
Место: _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

829.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН- ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, број 02-328/5 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 13.2.2012 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1102/2
21 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 830.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) на седницата одржана на 15 февруари 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 3 точки 1 и 2 во деловите: „култура“ и „општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје“, и точката 3 во делот: „општините, односно градот Скопје“, од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010, 36/2011 и 6/2012).

2. Оваа Одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативите на Велика Стојаноска, од Прилеп, Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално - станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија, од Скопје и Александар Марковиќ, од Скопје, со Решение У. бр. 184/2011 од 21 декември 2011 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот, означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 3 од Законот за јавните службеници е предвидено дека одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) Јавни службеници се вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите образование, култура, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници,

2) Јавна служба се институциите на дејностите образование, култура, наука, труд и социјални работи, социјална и детска заштита, установите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници,

3) Институции, во смисла на овој закон, се сите државни органи и тела кои вршат работи од јавен интерес или доверени јавни овластувања, установи, фондови, агенции како и јавни претпријатија, основани од Република Македонија, општините, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници,

4) Раководно лице на институцијата е именувано или избрано лице кое раководи со институцијата,

5) Работно искуство во струката е времетраењето на работниот стаж или искуството стекнато во соодветната струка по завршување на соодветно образование на јавниот службеник.

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Според членот 47 став 2 од Уставот, се гарантираат правата што произлегуваат од научното, уметничкото и друг вид интелектуално творештво, а според ставот 3, Републиката го поттикнува, помага и штити развојот на науката, уметноста и културата.

Според членот 114 и Амандманот XVI од Уставот, на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа.

Единици на локалната самоуправа се општините.

Во општините можат да се основаат облици на месна самоуправа. Општините се финансираат од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Законите за локалното финансирање, локалните избори, општинските граници и за градот Скопје, се донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Со точка 1 од Амандманот XVII од Уставот, со која е заменет ставот 1 од членот 115 од Уставот, е утврдено дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Според ставовите 2 и 3 на членот 115 од Уставот, општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката. Републиката со закон може да и довери вршење на определени работи на општината.

Според членот 117 став 1 од Уставот, градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа.

Со точката 2 од Амандманот XVII од Уставот, со која е заменет ставот 2 на членот 117 од Уставот, е утврдено дека во градот Скопје граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од значење за градот Скопје, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Според ставовите 3, 4 и 5 од членот 117 од Уставот, градот Скопје се финансира од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Градот Скопје е самостоен во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на неговата работа ја врши Републиката.

Републиката со закон може да му довери вршење на определени работи на градот Скопје.

Законот за јавните службеници, согласно членот 1, како предмет на уредување го има опфатот на јавната служба, заедничките начела и основите на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските и регистарот на јавните службеници.

Во членот 2 од овој закон е утврдено дека јавните службеници се лицата кои вршат работи и работни задачи од јавен интерес во согласност со Уставот, закон и ратификувани меѓународни договори, професионално, политички неутрално и непристрасно.

Во оспориениот член 3 од Законот е определено значењето на одделни изрази употребени во овој закон, односно субјектите и институциите на кои се однесува овој закон.

Според членот 4 од овој закон, за прашањата кои се однесуваат на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавниот службеник, за кои со закон е пропишана посебна постапка, се постапува според одредбите на тој закон. Прашањата што не се уредени со овој закон ќе се уредат со посебен закон.

Оттука, Законот за јавните службеници има супсидијарна примена, односно тој не се применува и не се однесува за оние прашања за вработените и институциите во јавните служби од наведените дејности, каде со посебни закони и со посебна законска регулатива се веќе на поинаков начин уредени правата и обврските.

Овој закон има општи норми за права и обврски, кои во предметната материја ќе се применуваат доколку тие не се со посебни закони поинаку уредени.

Судот утврди дека со одредбите од овој закон, меѓу другото, е уредено дека јавните службеници извршуваат работи и работни задачи од јавен интерес врз основа на Устав, закон и ратификувани меѓународни договори во согласност со Уставот (член 5) и начелото на еднаков пристап и соодветна и правична застапеност, начела на двостепеност, професионално однесување, одговорност, етично однесување, доверливост и економично користење на средствата за работа (членови 6 - 12). Третиот дел од Законот, со наслов „Вработување на јавните службеници“ со членовите 13 - 22 е уредена постапката за вработување на јавните службеници по пат на јавен оглас, интерен оглас, распоредување на јавен службеник во истата институција на друго работно место и преземање на јавен службеник од една во друга институција и се уредени општите и посебните услови. Агенцијата за администрација по барање на институцијата го објавува јавниот оглас и Агенцијата формира комисија за селекција на јавен службеник, која ја

спроведува постапката за селекција на кандидат во која има испит од општ и практичен дел, а начинот на селектирање и вработување, според членот 17-а став 5, на јавните службеници го пропишува министерот за информатичко општество и администрација. Агенцијата издава потврда за положен испит, со петте најуспешни кандидати а комисијата врши интервју и составува ранг-листа од три најуспешни кандидати до раководното лице на институцијата кој донесува одлука за избор на кандидат. Во другите одредби се уредени другите видови на вработување на јавните службеници со интерен оглас и распоредувања. Раководното лице на институцијата донесува годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците што го доставува до Министерството за информатичко општество и администрација, а надлежниот министер донесува упатство за содржината на планот (член 22). Понатаму, правата и должностите на јавните службеници се уредени со членовите 23 - 37 од овој закон, во кои меѓу другото е уредено дека: јавниот службеник има право на плата и надоместок на плата под услови и критериуми утврдени со закон, колективен договор и општ акт на органот на управување; должност за чување на класифицирана информација; право да се усовршува и оспособува, право да основаат синдикати, право на штрајк итн.. Со одредбите од членовите 38 - 51 од овој закон е уредена дисциплинската одговорност на јавните службеници и материјалната одговорност за штетата која на работа или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на институцијата. Со одредбите од членовите 60 - 63 од овој закон, уредно е оценувањето на јавните службеници, а со членовите 64 - 70 е уредено прашањето за престанок на вработувањето на јавниот службеник по пат на спогодба, на негово барање, по сила на закон и во други случаи утврдени со овој закон. Со одредбите од членовите 71 - 78 од овој закон е уредена заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавните службеници и регистарот на јавните службеници во Министерството за информатичко општество и администрација, а со одредбите од членовите 78-а - 78-д е регулиран надзорот на државниот управен инспекторат во институциите кој може да биде редовен, вонреден и контролен; и со членовите 78-е - 78-е се уредени прекршочните одредби.

6. Според одредбите од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/1997, 23/1999, 45/2002, 16/2004 и 5/2009), комунална дејност е дејност од јавен интерес и се остварува преку формирање на јавни претпријатија за комунални дејности согласно со овој закон. Заради организирање и квалитетно вршење на комуналните дејности и стопанисувањето со објекти на комунална инфраструктура од локален карактер, кои се протегаат или служат за давање на комунални услуги на подрачјето на една општина, општината може да основа јавно претпријатие доколку на нејзиното подрачје, за вршење на таква дејност, не постои јавно претпријатие (член 15), или на подрачјето на две или повеќе општини, односно градот Скопје, може да се основа со спогодба меѓуопштинско јавно претпријатие (член 16). Средствата за вршење на комуналните дејности се остваруваат од цената на комуналните дејности, буџетот на општината, односно градот Скопје и други средства утврдени со закон. Државниот комунален инспектор врши надзор над јавните комунални претпријатија.

Според Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 43/2006, 22/2007 и 83/2009), јавните претпријатија се основаат заради вршење дејност од јавен интерес и вработените имаат положба, права и обврски од работен однос во согласност со Законот за работни односи и колективен договор. Основачот (општина, од-

носно градот Скопје) со одлука може јавното претпријатие да го преобрази во друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво и се регистрираат во сопственост на основачот, согласно Законот за трговски друштва.

Според Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2004), општините односно градот Скопје, се надлежни за вршење на комунални дејности и за таа цел основаат јавни служби во согласност со закон, кои се во сопственост на основачот.

Од изнесените уставни и законски одредби, Судот утврди дека вработените во јавните претпријатија основани од општините, општините на градот Скопје и градот Скопје, како и самите институции кои по природата на надлежностите вршат комунални дејности, по својата положба, права и обврски не можат да бидат под правниот режим на Законот за јавните службеници, ниту од аспект на основањето, вработувањето, финансирањето, правото на плата и надоместоците од плата, надзорот, ефикасноста и одговорноста од работењето, статусот и регистарот на претпријатијата, надзорот над ефикасноста и законитоста на работењето од Државниот комунален инспекторат и други работи кои се веќе комплексно уредени со одредбите од повеќе посебни закони, како што е погоре изнесено.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека членот 3 точки 1 и 2 во деловите: „општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје“, и точка 3 во делот: „општините, односно градот Скопје“, од Законот за јавните службеници не е во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 51, членот 114, членот 115 и Амандманот XVII од Уставот.

7. Според одредбите од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011 и 51/2011), со овој закон се уредуваат основите на културата како темелна вредност на Република Македонија, облиците на остварување на културата, начинот и условите на нејзиното финансирање, како и други прашања од интерес за културата. Републиката ја поттикнува и помага културата меѓу другото со поволни услови за остварување на културни вредности, посебни услови за основање и работа на субјектите во културата, и посебни права од работен однос во културата. Во овој закон е определено дека уметник е секое физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн. (член 13).

Установа во смисла на овој закон, е правно лице што врши дејност од областа на културата, со непрофитна цел, и може да биде основана од физичко или правно домашно или странско лице под услови утврдени со закон, и може да биде приватна, општинска - градска или национална (членови 18 и 19).

Судот утврди дека со одредбите од членовите 45 - 48 од Законот, е определено дека дејности од областа на културата, во смисла на овој закон, се дејности за објавување и дејности за заштита и користење, односно објавување е достапност на уметничкото дело под еднакви услови на неодреден број лица, а заштита и користење е истражување, евиденција, обработка, валоризација, правна и физичка заштита, користење и надзор над културното богатство. Дејностите од областа на културата се вршат согласно со прописите за авторското право и сродните права. Дејности за објавување во смисла на овој закон се: издавачка дејност, музичка дејност, драмска, оперска, балетска и играорна дејност, филмска дејност, галериска дејност, дејност на домовите на културата и дејност на посредување во културата.

Според членовите 60 и 61 од овој закон, уметникот односно самостојниот уметник и друго физичко лице, по правило, обезбедува средства за својата работа. Средства за основање и работа на установи и други правни лица, по правило, обезбедува основачот. Субјектите што остваруваат култура можат да користат средства и од други извори како фондови, фондации, легати, подароци, кредити, камати, дивиденди и слично. Субјектите што остваруваат култура, може да користат средства и од републичкиот буџет, за реализација на проекти од национален интерес или за други намени, во постапка пропишана со закон.

Со членовите 76 и 78 од Законот е уредено дека работен однос во национална установа за вршење на уметничка, односно стручна работа по правило се заснова со склучување договор за работа меѓу работникот и директорот на установата за период до пет години, за работни места утврдени во актот за организација и систематизација а на секои пет години се спроведува постапка за реаудиција - тестирање - рецензија за обновување на договорот во наредните пет години. Работниот однос за одредени работни места утврдени со општ акт на установата, се заснова по пат на аудиција за уметничка работа, односно рецензија за стручна работа.

Управниот надзор над спроведувањето на законите и другите прописи во областа на културата го врши Министерството за култура, согласно со закон.

Од изнесените уставни и законски одредби, Судот утврди дека вработените во културата веќе се со определен правен статус, права и обврски, регулирани во Законот за култура, а со повторното нивно регулирање во Законот за јавните службеници се нарушува веќе постојната правна регулатива од областа на културата во Законот за култура. Законските дефиниции на поимите јавна служба и јавни службеници во Законот за јавни службеници, опфаќа во основа јавни служби за остварување јавни овластувања во име на државата и јавниот службеник има својство во постапките спрема странките и трети лица како репрезент на државата, меѓутоа работникот од културата не е репрезент на државата, не е јавен службеник, нема по правило пренесени овластувања од државата во остварувањето на дејности од јавен карактер, туку вработените во културата веќе имаат правен статус на работници со слобода на научното, уметничкото и другите видови творештво како загарантирано уставно право. Вработените во културата создаваат и негуваат култура и уметност не од позиција на вршење јавно овластување од државата, туку во суштина нивната дејност е создавање на културни вредности и заштита и користење на материјалното и духовното творештво во Република Македонија, па оттука специфичната природа на културата како дејност не може да има вработени како јавни службеници и да биде под правниот режим на Законот за јавни службеници.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека членот 3 точки 1 и 2 во деловите: „култура“, од Законот за јавните службеници, не е во согласност со членот 8 став 1 и членот 47 став 1 од Уставот.

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Лилјана Ингелизова-Ристова, Игор Спировски, д-р Гзими Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.184/2011
15 февруари 2012 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

831.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 21.2.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Никола Михаилов, судија на Основниот суд Кочани, со навршување на 64 години на 01.2.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.

Бр. 07-360/1 Судски совет
22 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

832.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 21.2.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Фатон Пачуку, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 11.2.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.

Бр. 07-362/1 Судски совет
22 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

833.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 21.2.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Благој Доновски, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 18.2.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.

Бр. 07-363/1 Судски совет
22 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

834.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и точка 43 од Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011 и 19/2012), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011), се врши следново изменување и дополнување:

1. Во главата V точка 25 потточка а), ставот 3 се менува и гласи:

„Во колоната бр. 4 - „кредити, камати, провизии и надоместоци“ се внесуваат соодветните ставки од редовите бр. 1, 5, 8, 9, 10 и 11 од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно, коишто ги исполнуваат условите од точката 36 потточка а) алинеја 5 од Одлуката. Тука спаѓаат: кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања (со исклучок на побарувањата врз основа на хартии од вредност) од централните влади, централните банки, домашните банки, странските банки со кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“), небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица, класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ коишто достасуваат во следните 30 дена. Притоа, за кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања од небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, се внесуваат само оние позиции чијшто рок на достасување не е продолжен два или повеќе пати.“

II. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.3.2012 година.

У бр. 1538
20 февруари 2012 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

835.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и 135/2011 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-3 од 20.1.2012 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 10.2.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Тони Костов од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Тони Костов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Тони Костов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-УП1-3 Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева - Кавракова, с.р.

836.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и 135/2011 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-4 од 20.1.2012 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 10.2.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Владимир Спасовски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Владимир Спасовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Владимир Спасовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-УП1-4 Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева - Кавракова, с.р.

837.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-16 од 21.1.2012 година, на седницата одржана на ден 10.2.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Зоран Мајнов од Скопје, издадена со Решение бр. 07-167/3 од 25.1.2007 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Зоран Мајнов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Зоран Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-УП1-16 Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева - Кавракова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

838.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржана на ден 23.2.2012 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ

I Општи одредби

Член 1

(1) Овој Тарифен систем за продажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се однесува на тарифните потрошувачи на електрична енергија приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамошниот текст: тарифни потрошувачи).

Член 2

(1) Со овој Тарифен систем се утврдуваат:

- 1) критериуми за определување на категории и групи на тарифни потрошувачи,
- 2) пресметковни елементи за утврдување на надоместок за испорачаната електрична енергија, како и
- 3) основи за формирање на цени за испорачана електрична енергија за соодветните пресметковни елементи, според напонско ниво, времето на испорака во текот на денот и видот на мерењето.

Член 3

(1) Овој Тарифен систем има за цел да поттикне рационално и ефикасно производство, набавка, пренос, дистрибуција и користење на електричната енергија, како и да обезбеди остварување на регулираниот максимален приход за вршење на дејноста снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи утврден согласно Правилникот за цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.21/11 и 168/11).

Член 4

(1) Цените на испорачаната електрична енергија за соодветните пресметковни елементи определени согласно овој Тарифен систем, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) е должна да ги објави во „Службен весник на Република Македонија“.

II. Категории, групи и подгрупи на потрошувачи**Член 5**

(1) Според напонското ниво на точката на испорака на електричната енергија, со овој Тарифен систем се определуваат следните категории и групи на тарифни потрошувачи:

- 1) Категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво и
- 2) Категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво, со групи:
 - прв тарифен степен
 - втор тарифен степен.

Член 6

(1) Во категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 6 kV и 35kV напонско ниво се тарифните потрошувачи чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 6 kV и 35kV.

(2) Во категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV (380/220)V напонско ниво, се тарифните потрошувачите чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 380/220V.

Член 7

(1) Групата „останати - прв тарифен степен“, опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) кај кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје е утврдено да имаат мерење и на моќноста.

(2) Групата „останати - втор тарифен степен“ опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) кај кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје е утврдено да немаат мерење на моќноста.

III. Пресметковни елементи, цени за пресметковни елементи и начин на нивно утврдување**Член 8**

(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат цени и врз основа на кои тарифните потрошувачи ја плаќаат испорачаната електрична енергија на снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи (во понатамошниот текст: снабдувач), се:

- 1) активна моќност,
- 2) активна електрична енергија, и
- 3) прекумерно превземена реактивна електрична енергија.

(2) Тарифните потрошувачи се должни да му плаќаат на снабдувачот месечен надоместок за снабдување на мало утврден во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем.

Член 9

(1) За тарифните потрошувачи, цените за секој од пресметковните елементи од член 8 на овој Тарифен систем, се утврдуваат за сите категории и групи на потрошувачи согласно член 5 на овој Тарифен систем, и тоа според:

- 1) напонското ниво на испорака на електрична енергија,
- 2) времето на користење во текот на денот и
- 3) видот на мерење на испорачаната електрична енергија.

(2) Цените за секој од пресметковните елементи согласно став 1 на овој член се еднакви за сите потрошувачи кои припаѓаат на иста категорија, односно група на потрошувачи.

Член 10

(1) Активната моќност се изразува во киловати (kW) и се определува врз основа на врвната моќност остварена од потрошувачот.

(2) Врвната моќност е најголемата моќност остварена од потрошувачот во временски интервал од 15 минути во текот на месечниот пресметковен период, за време на важење на цени за високи дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.

(3) Врвната моќност се утврдува со уред за мерење и регистрирање на врвна моќност или се пресметува според одредбите од овој Тарифен систем.

(4) Надоместокот за активната моќност во месечниот пресметковен период се добива со множење на цената за активна моќност изразена во денари/kW и измерената врвна моќност во kW.

Член 11

(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната моќност се одредува со собирање на врвните моќности на сите мерни места од истото напонско ниво.

(2) Операторот на дистрибутивниот систем врз основа на став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со собирање на остварените едновремени врвни моќности ако постои техничка можност за нивно објективно утврдување, а под услов објектите на тарифниот потрошувач да се наоѓаат на една градежна локација и да се приклучени на исто напонско ниво.

Член 12

(1) Активната електрична енергија се изразува во киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење на активна електрична енергија.

(2) Надоместокот за потрошената активна електрична енергија за месечниот пресметковен период се добива со множење на цената за активна електрична енергија изразена во денари/kWh со количината на потрошените киловатчасови електрична енергија (kWh).

Член 13

(1) Превземената реактивна електрична енергија се изразува во килотварчасови (kvarh) и се утврдува со уред за мерење на реактивна електрична енергија.

(2) Прекумерно превземената реактивна електрична енергија се утврдува со пресметка.

(3) Пресметката претставува позитивна разлика помеѓу превземената реактивна електрична енергија и дозволената реактивна електрична енергија која одговара на факторот на моќност $\cos\varphi=0,95$, односно реактивна електрична енергија над 33% од превземената активна електрична енергија.

(4) Надоместокот за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за месечниот пресметковен период се добива со множење на цената за прекумерно превземена реактивна електрична енергија изразена во денари/kvarh со прекумерно превземената реактивна електрична енергија пресметана согласно став 3 на овој член.

Член 14

(1) Според времето на испорака на електрична енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве цени на електрична енергија:

1) цени на електрична енергија за време на високи дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем и

2) цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.

(2) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници со автоматска промена на летно и зимско сметање на времето, по цени на електрична енергија за време на

високи дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(3) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници со автоматска промена на летно и зимско сметање на времето, по цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00 часот, и од 22:00 до 07:00 часот наредниот ден, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(4) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници без автоматска промена на летно и зимско сметање на времето, по цени на електрична енергија за време на високи дневни оптоварувања се пресметува електрична енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во периодот за зимско мерење на времето, а од 8:00 до 14:00 и од 17:00 до 23:00 часот, во периодот за летно мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(5) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници без автоматска промена на летно и зимско сметање на времето, по цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања се пресметува електрична енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00 часот, и од 22:00 до 07:00 часот, период за зимско мерење на времето, а од 14:00 до 17:00 часот и од 23:00 до 08:00 часот во периодот за летно мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(6) По цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана во недела (од 00:00 до 24:00 часот).

Член 15

(1) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија, претставува збир на надоместоците за активна моќност, превземена активна електрична енергија и прекумерно превземена реактивна електрична енергија, според категоријата, односно групата на која припаѓа тарифниот потрошувач.

(2) Во вкупниот надоместок од став 1 на овој член е вклучен и надоместокот за користење на дистрибутивниот систем за потребите на тарифните потрошувачи.

(3) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија тарифните потрошувачи го плаќаат на снабдувачот.

Член 16

(1) Пресметката и фактурирањето на надоместоците за електрична енергија се врши за месечен пресметковен период.

IV. Мерење и начин на мерење на електричната енергија

Член 17

(1) Мерните уреди за електричната енергија и моќност, местото на испорака и местото на мерење на електричната енергија, како и начинот на пресметката во зависност од местото на испорака на електрична енергија за тарифните потрошувачи од член 5 на овој Тарифен систем, се утврдуваат согласно Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје и Правила за снабдување на тарифни потрошувачи на електрична енергија.

Член 18

(1) Доколку мерењето се врши на напонско ниво пониско, односно повисоко, од напонското ниво на местото на предавање, испорачаната електрична енергија и моќност се пресметува по цени за соодветните пресметковни елементи што важат за напонското ниво на местото на предавање.

Член 19

(1) Во случај на индиректен тарифен потрошувач, на кого испорачаната електрична енергија се мери со мерните уреди на примарниот потрошувач како заедничка потрошувачка, пресметката на надоместокот за индиректниот тарифен потрошувач, се прави така што количината на електрична енергија и моќност на примарниот потрошувач се намалува за количината на електрична енергија и моќност регистрирани со мерните уреди кај индиректниот потрошувач.

(2) Во случаите од став 1 на овој член, на примарниот потрошувач му се намалува количината на измерената електрична енергија и моќност, за измерените количини на електрична енергија и моќност на индиректниот тарифен потрошувач, на начин и постапка регулирана со заеднички договор помеѓу снабдувачот, операторот на дистрибутивниот систем, примарниот и индиректниот тарифен потрошувач.

(3) Како примарен потрошувач во смисол на овој член се подразбира квалификуван или тарифен потрошувач на електрична енергија преку чии постројки се снабдува со електрична енергија и моќност индиректниот тарифен потрошувач.

Член 20

(1) Ако тарифен потрошувач превзема електрична енергија на повеќе мерни места за кои се пропишани различни цени за соодветните пресметковни елементи,

преземањето на електрична енергија се пресметува по цени за соодветните пресметковни елементи за секое мерно место.

Член 21

(1) За тарифните потрошувачи од член 5 од овој Тарифен систем се утврдува следната примена на пресметковните елементи во зависност од начинот на мерење:

1) За категоријата на потрошувачи приклучени на 35 kV и 6kV: активна моќност и двотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија

2) За категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV (380 / 220V), со групите:

- прв тарифен степен со мерење на активна моќност и двотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија

- втор тарифен степен со еднотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија или само активна електрична енергија.

Член 22

(1) Потрошувачи со еднотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот период се утврдува со примена на единствена дневна цена.

(2) Потрошувачи со двотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот период се утврдува според времето во текот на денот со примена на цени на електрична енергија за време на високи и ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.

Член 23

(1) Активна моќност на тарифните потрошувачи од групата „втор тарифен степен учествува со 25 % во вкупниот надоместок за електрична енергија, а се пресметува на таков начин што вредноста на превземената активна енергија во kWh се зголемува за 33,33% кај секој потрошувач.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 24

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01- 344/1
23 февруари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.

ПРИЛОГ 1

Пресметка на просечни цени за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи, цени за пресметковни елементи и месечен надоместок за снабдување на мало

1. Пресметка на просечна цени за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи

1.1 Пресметка на просечна цени за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 6kV, 35 kV напонско ниво

$$C_t^{6,35} = C_{elem,t} + C_{prenos,t} + C_{pazar,t} + C_{distribucja,t}^{35,6} + MNP_t$$

каде што:

- $C_t^{6,35}$ - просечна цена за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 6kV, 35 kV напонско ниво за годината t, ден/kWh
- $C_{elem,t}$ - цена на електричната енергија за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t, ден/kWh
- $C_{prenos,t}$ - регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за годината t, ден/kWh
- $C_{pazar,t}$ - регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за годината t, ден/kWh
- $C_{distribucja,t}^{6,35}$ - регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија за категорија на потрошувачи приклучени на среден напон на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t, ден/kWh
- MNP_t - месечен надоместок за снабдување на мало за поединечен потрошувач за годината t, (денари/kWh)

1.2 Пресметка на просечна цени за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV напонско ниво

$$C_t^{0.4} = C_{elem,t} + C_{prenos,t} + C_{pazar,t} + C_{distribucja,t}^{0.4} + MNP_t$$

каде што:

$C_t^{0.4}$ - просечна цена за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво за годината t , ден/kWh

$C_{elem,t}$ - цена на електричната енергија за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , ден/kWh

$C_{prenos,t}$ - регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за годината t , ден/kWh

$C_{pazar,t}$ - регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за годината t , ден/kWh

$C_{distribucja,t}^{0.4}$ - регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија за категорија на потрошувачи приклучени на низок напон на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , ден/kWh

MNP_t - месечен надоместок за снабдување на мало за поединечен потрошувач за годината t , (денари/kWh)

2. Пресметка на цени за пресметковни елементи

Цените на пресметковните елементи за годината t се утврдуваат врз основа на цените за пресметковните елементи за годината $t - 1$, имајќи ги во предвид просечната цена за снабдување на тарифни потрошувачи, просечната цена за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 6kV, 35 kV напонско ниво, како и просечната цена за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи од категорија на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво за годините t и $t - 1$.

3. Пресметка на месечен надоместок за снабдување на мало

3.1 Пресметка на вкупен годишен надоместок за снабдување на мало

$$SN_t = O_t + D_t + M_t + LC_t - K_t$$

каде што:

SN_t - вкупен годишен надоместок за снабдување на мало за годината t , (денари)

O_t - оперативни трошоци за годината t , утврдени со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со

- електрична енергија на тарифни потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , (денари)
- D_t - амортизација за годината t , утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , (денари)
- M_t - маржа за дејноста снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи во годината t , утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , (денари)
- LC_t - средства за ликвидност за дејноста снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи во годината t , утврдени со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , (денари)
- K_t - фактор на корекција за годината t утврден со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Скопје за годината t , (денари)

3.2 Пресметка на месечен надоместок за снабдување на мало за поединечен потрошувач

$$MNP_t = \frac{SN_t}{E_{tarifni,t}}$$

каде што:

- MNP_t - месечен надоместок за снабдување на мало за поединечен потрошувач за годината t , (денари/kWh)
- SN_t - вкупен годишен надоместок за снабдување на мало за годината t , (денари)
- $E_{tarifni,t}$ - Потрошувачка на електрична енергија на тарифните потрошувачи во годината t , (kWh)

839.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржана на ден 23.2.2012 година, донесе

**ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ**

I ОПШТИ ОДРЕДБИ И ЦЕЛИ

Член 1

(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамошниот текст: Тарифен систем за дистрибуција) се уредува начинот и условите за формирање и одобрување на тарифите за пресметковните елементи за дистрибуција на електрична енергија, по кои на:

1) потрошувачите на електрична енергија приклучени на дистрибутивниот систем, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија приклучени на електродистрибутивниот систем за сопствени потреби, и

2) снабдувачите или трговците со електрична енергија со кои операторот на електродистрибутивниот систем склучил договор со кој истите ги овластил да ги наплаќаат надоместоците за користење на електродистрибутивниот систем и електропреносниот систем,

Операторот на електродистрибутивниот систем им го фактурира надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем.

(2) Тарифите за пресметковните елементи треба да обезбедат, Операторот на електродистрибутивниот систем да го оствари регулираниот максимален приход утврден со одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11 и бр.168/11).

Член 2

(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција се утврдуваат:

1) критериуми за определување на категории на потрошувачи,

2) пресметковни елементи, и

3) основи за формирање на тарифи за пресметковни елементи за користење на електродистрибутивниот систем.

Член 3

(1) Овој Тарифен систем за дистрибуција има за цел да обезбеди:

1) сигурно и доверливо функционирање на електродистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со кои се утврдени техничките правила,

2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија, со пропишан квалитет, преку електродистрибутивниот систем преку којшто Операторот на електродистрибутивниот систем управува на недискриминаторна и транспарентна основа, како и

3) остварување на регулираниот максимален приход на Операторот на електродистрибутивниот систем утврден со Одлука за утврдување на регулираниот максимален приход и просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија, донесена од Регулаторната комисија за енергетика, согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија.

Член 4

(1) Тарифите за соодветните пресметковни елементи определени согласно овој Тарифен систем за дистрибуција, Регулаторната комисија за енергетика е должна да ги објави во „Службен весник на Република Македонија“.

II КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ

Член 5

(1) Според напонското ниво и точката на испорака на електричната енергија, со овој Тарифен систем за дистрибуција се определуваат следниве категории на потрошувачи:

1) категорија на потрошувачи приклучени на висок напон,

2) категорија на потрошувачи приклучени на среден напон, и

3) категорија на потрошувачи приклучени на низок напон

Член 6

(1) Во категоријата на потрошувачи приклучени на висок напон се потрошувачите чии објекти се приклучени на напонско ниво од 110kV и повисоко.

(2) Во категоријата на потрошувачи приклучени на среден напон се потрошувачи чии објекти се приклучени на напонските нивоа од 35kV или 20kV или 10kV или 6kV.

(3) Во категоријата на потрошувачи приклучени на низок напон се потрошувачите чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем на напонско ниво од 0,4kV.

III ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ ТАРИФИ СО КОИ СЕ УТВРДУВА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 7

(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат тарифи, врз основа на кои Операторот на електродистрибутивниот систем на учесниците на пазарот на

електрична енергија од член 1, став 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција им го фактурира надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем, се:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија, и
- 3) прекумерно превземена реактивна електрична енергија.

(2) Надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем се состои од надоместоци за:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија, и
- 3) прекумерно превземена реактивна електрична енергија.

(3) Тарифите за секој од пресметковните елементи од став 1 на овој член, се утврдуваат за сите категории на потрошувачи, при што истите се еднакви за сите потрошувачи кои припаѓаат на иста категорија на потрошувачи.

Член 8

(1) Врвната активната моќност се изразува во киловати (kW) и се определува врз основа на врвната моќност остварена од потрошувачот.

(2) Врвната активна моќност е најголемата моќност остварена од потрошувачот во временски интервал од 15 минути во текот на месечниот пресметковен период.

(3) Врвната активна моќност се утврдува со уред за мерење и регистрирање на врвна активна моќност или се пресметува според одредбите од овој Тарифен систем за дистрибуција.

(4) Надоместокот за врвната активна моќност во месечниот пресметковен период се добива со множење на тарифата за врвна активна моќност изразена во денари/kW и измерената врвна активна моќност во kW.

Член 9

(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната моќност се одредува со собирање на врвните моќности на сите мерни места од истото напонско ниво.

(2) Операторот на дистрибутивниот систем врз основа на став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со собирање на остварените едновремени врвни моќности ако постои техничка можност за нивно објективно утврдување, а под услов објектите на тарифниот потрошувач да се наоѓаат на една градежна локација и да се приклучени на исто напонско ниво.

Член 10

(1) Активната електрична енергија се изразува во киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење на активна електрична енергија.

(2) Надоместокот за потрошената активна електрична енергија за месечниот пресметковен период се добива со множење на тарифата за активна електрична енергија изразена во денари/kWh со количината на потрошените киловатчасови електрична енергија (kWh).

Член 11

(1) Превземената реактивна електрична енергија се изразува во килочасови (kvarh) и се утврдува со уред за мерење на реактивна електрична енергија.

(2) Прекумерно превземената реактивна електрична енергија се утврдува со пресметка.

(3) Пресметката претставува позитивна разлика помеѓу превземената реактивна електрична енергија и дозволената реактивна електрична енергија која одговара на факторот на моќност $\cos\phi=0,95$, односно реактивна електрична енергија над 33% од превземената активна електрична енергија.

(4) Надоместокот за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за месечниот пресметковен период се добива со множење на тарифата за прекумерно превземена реактивна електрична енергија изразена во денари/kvarh со прекумерно превземената реактивна електрична енергија пресметана согласно став 3 на овој член.

Член 12

(1) За потрошувачи од член 5 од овој Тарифен систем се утврдува следната примена на пресметковните елементи во зависност од начинот на мерење:

1) за категорија на потрошувачи приклучени на висок напон и категорија на потрошувачи приклучени на среден напон: активна врвна моќност и еднотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија

2) за категорија на потрошувачи приклучени на низок напон: еднотарифно мерење на активна електрична енергија.

IV НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА ТАРИФИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СО КОИ СЕ УТВРДУВА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТОРДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 13

(1) За секој година од регулираниот период, Операторот на електродистрибутивниот систем го распределува регулираниот максимален приход по составни елементи за соодветната година, по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи согласно овој Тарифен систем за дистрибуција, особено имајќи ги во предвид:

1) локацијата на основните средства во топографијата на дистрибутивниот систем;

2) сметководството и извештаите за трошоци;

(2) Регулираниот максимален приход по составни елементи за соодветната година се распределува по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција, и истиот се состои од два дела кои што зависат од активната електрична енергија, односно од врвната активна моќност.

(3) Делот од регулираниот максимален приход што зависи од врвната активна моќност се распределува според принципот „одгоре надолу“ до потрошувачите во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција

(4) Делот од регулираниот максимален приход што зависи од активната електрична енергија се распределува според принципот „одгоре надолу“ до потрошувачите во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција.

Член 14

(1) Тарифата за активна електрична енергија за секоја категорија на потрошувачи се пресметува со делење на регулираниот максимален приход на Операторот на електродистрибутивниот систем што зависи од активната електрична енергија и се однесува на соодветното напонско ниво со прогнозираната потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите од соодветната категорија на потрошувачи.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, тарифата за активна електрична енергија за категоријата на потрошувачи приклучени на низок напон, кај кои не се мери врвната активна моќност, се пресметува со делење на:

- збирот од регулираниот максимален приход што зависи од активната електрична енергија за напонско ниво од 0,4kV и регулираниот максимален приход што зависи од врвната активна моќност за напонско ниво од 0,4kV,

со

- прогнозираната потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите од категоријата на потрошувачи приклучени на низок напон

(3) Тарифата за врвна активна моќност за секоја категорија на потрошувачи се пресметува со делење на регулираниот максимален дозволен приход на Операторот на електродистрибутивниот систем што зависи од врвната активна моќност со прогнозираната врвната активна моќност на потрошувачите од соодветната категорија на потрошувачи.

(4) Тарифата за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за секоја категорија на потрошувачи кај кои се мери реактивна електрична енергија се утврдува да изнесува 40% од тарифата за активната електрична енергија за соодветната категорија на потрошувачи.

V ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ТАРИФИ ЗА
ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 15

(1) Операторот на електродистрибутивниот систем е должен во прилог на поднесеното барање до Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија, да ги достави и податоците согласно со овој Тарифен систем за дистрибуција.

(2) Предлог тарифите за пресметковните елементи треба да се пресметаат согласно бараниот регулираниот максимален приход од страна на Операторот на електродистрибутивниот систем, при што детално треба да се објасни начинот на пресметка на истите.

(3) За постапката за одобрување на тарифите за пресметковните елементи важат истите рокови утврдени со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија кои се

однесуваат на Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа поднесено од страна на Операторот на електродистрибутивниот систем.

(4) Операторот на електродистрибутивниот систем е должен:

1) да води сметководствена евиденција на начин и услови утрдени со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија,

2) детално да го образложи начинот на распределба на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните напонски нивоа, како и детално да ги образложи применуваните фактори за распределба на составните елементи на регулираниот максимален приход согласно Прилог 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција.

3) да достави податоци во формат согласно Прилог 2 кој е составен дел на овој Тарифен систем за дистрибуција.

VI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

(1) Податоците кои се однесуваат на барањата за одобрување на регулираниот максимален приход и цена за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2012 година поднесени од страна на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија пред стапувањето во сила на овој Тарифен систем за дистрибуција, ќе се користат согласно со овој Тарифен систем за дистрибуција.

(2) До донесување на одлуките донесени врз основа на барањата доставени во согласност со став 1 на овој член, ќе важи Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, УП1 бр. 08-99 од 30 декември 2011 година.

Член 17

(1) Од 1 јануари 2013 година, Операторот на електродистрибутивниот систем во потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем покрај фактурирањето на надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, ќе го фактурира и надоместокот за користење на електропреносниот систем утврден согласно Тарифниот систем за пренос на електрична енергија.

Член 18

(1) Овој Тарифен систем за дистрибуција влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01- 345/1
23 февруари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Распределба на составни делови на регулиран максимален приход и утврдување тарифи за пресметковни елементи

$$K^{HV} = KL^{HV} + KE^{HV}$$

$$K^{MV} = KL^{MV} + KE^{MV}$$

$$K^{LV} = KL^{LV} + KE^{LV}$$

Каде што:

K^i - регулиран максимален приход по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи согласно овој Тарифен систем за дистрибуција

KL^i - регулирани максимален дозволен приход на Операторот на електродистрибутивниот систем што зависи од врвната активна моќност по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи согласно овој Тарифен систем за дистрибуција

KE^i - регулираниот максимален дозволен приход на Операторот на електродистрибутивниот систем што зависи од активна електрична енергија по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи согласно овој Тарифен систем за дистрибуција,

при што i се менува на следниот начин:

$i = HV$ - потрошувачи од категорија на потрошувачи приклучени на висок напон 110 kV и повисоко (во понатамошниот текст: мрежа HV)

$i = MV$ - потрошувачи од категорија на потрошувачи приклучени на среден напон (35kV или 20kV или 10kV или 6kV) (во понатамошниот текст: мрежа MV)

$i = LV$ - потрошувачи од категоријата на потрошувачи приклучени на низок напон (0,4kV) (во понатамошниот текст: мрежа LV)

1. Разложување на регулираниот максимален приход по составни елементи по напонски нивоа во зависност од врвната активна моќност и активна електрична енергија

Регулаторната комисија енергетика, на предлог на Операторот на електродистрибутивниот систем, го одобрува начинот на разложување на регулираниот максимален приход по составни елементи по напонски нивоа во зависност од врвната активна моќност и активна електрична енергија

$$K_{HV} = KL_{HV} + KE_{HV}$$

$$K_{MV} = KL_{MV} + KE_{MV}$$

$$K_{LV} = KL_{LV} + KE_{LV}$$

Каде што:

K_{HV} - регулиран максимален приход по составни елементи за мрежа HV, денари

K_{MV} - регулиран максимален приход по составни елементи за мрежа MV, денари

K_{LV} - регулиран максимален приход по составни елементи за мрежа LV, денари

KL_{HV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа HV, денари

KL_{MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа MV, денари

KL_{LV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа L, денари

KE_{HV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа HV, денари

KE_{MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа MV, денари

KE_{LV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа L, денари

2. Распределба на регулираниот максимален приход по напонски нивоа до крајните потрошувачи во зависност од врвната активна моќност

2.1. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа HV

$$KL^{HV} = (KL_{HV}) * \frac{L_{HV}^{HV}}{L_{HV}}$$

Каде што:

KL^{HV} - регулиран максимален приход за мрежа HV распределен на потрошувачите од мрежа HV, денари

KL_{HV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа HV, денари

L_{HV}^{HV} - Измерена врвна моќност на потрошувачите приклучени на мрежа HV, MW

L_{HV} - Измерена врвна моќност на мрежа HV, MW

2.2. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа MV

$$KL^{MV} = (KL_{HV-MV} + KL_{MV}) * \frac{L_{MV}^{MV}}{L_{MV}}$$

$$KL_{HV-MV} = (KL_{HV}) * \frac{(L_{HV} - L_{HV}^{HV})}{L_{HV}}$$

каде што:

KL^{MV} - регулиран максимален приход за мрежа MV распределен на

потрошувачите од мрежа MV, денари

KL_{HV-MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа HV каскадно распределен до мрежа MV, денари

KL_{MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа MV, денари

I_{MV}^{MV} - измерена врвна моќност на потрошувачите приклучени на мрежа MV, MW

L_{MV} - измерена врвна моќност на мрежа MV, MW

2.3. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа L

$$KL^L = KL_{MV-LV} + KL_L$$

$$KL_{MV-LV} = (KL_{HV-MV} + KL_{MV}) * \frac{(L_{MV} - L_{MV}^{MV})}{L_{MV}}$$

KL^L - регулиран максимален приход за мрежа L распределен на потрошувачите од мрежа L, денари

KL_L - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од врвната активна моќност за мрежа L, денари

3. Распределба на регулираниот максимален приход по напонски нивоа до крајните потрошувачи во зависност од активната електрична енергија

3.1. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа HV

$$KE^{HV} = (KE_{HV}) * \frac{E^{HV}}{E_{HV}}$$

KE^{HV} - регулиран максимален приход што зависи од активна електрична енергија за мрежа HV распределен на потрошувачите од мрежа HV, денари

KE_{HV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа HV, денари

E^{HV} - годишна потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите приклучени на мрежа HV, kWh

E_{HV} - годишна количина на активна електрична енергија на влез на мрежа HV, kWh

3.2. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа MV

$$KE^{MV} = (KE_{HV-MV} + KE_{MV}) \cdot \frac{E^{MV}}{E_{MV}}$$

$$KE_{HV-MV} = (KE_{HV}) \cdot \frac{(E_{HV} - E^{HV})}{E_{HV}}$$

KE^{MV} - регулиран максимален приход што зависи од активна електрична енергија за мрежа MV распределен на потрошувачите од мрежа MV, денари

KE_{HV-MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од од активна електрична енергија за мрежа HV каскадно распределен до мрежа MV, денари

KE_{MV} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа MV, денари

E^{MV} - годишна потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите приклучени на мрежа MV, kWh

E_{MV} - годишното количина на активна електрична енергија на влез на мрежа MV, kWh

3.3. Распределба на регулираниот максимален приход за мрежа L

$$KE^L = KE_{MV-L} + KE_L$$

$$KE_{MV-L} = (KE_{HV-MV} + KE_{MV}) \cdot \frac{(E_{MV} - E^{MV})}{E_{MV}}$$

- KE^L - регулиран максимален приход што зависи од активна електрична енергија за мрежа L распределен на потрошувачите од мрежа L, денари
- KE_{MV-L} - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа MV каскадно распределен до мрежа L, денари
- KE_L - регулиран максимален приход по составни елементи што зависи од активна електрична енергија за мрежа L, денари

4. Определување на тарифи за пресметковни елементи

4.1 Тарифи за врвна активна моќност

$$DC^{HV} = \frac{KL^{HV}}{LI^{HV}}$$

$$DC^{MV} = \frac{KL^{MV}}{LI^{MV}}$$

4.2 Тарифи за активна електрична енергија

$$EC^{HV} = \frac{KE^{HV}}{E^{HV}}$$

$$EC^{MV} = \frac{KE^{MV}}{E^{MV}}$$

$$EC^{LV} = \frac{KE^{LV} + KL^{LV}}{E^{LV}}$$

каде што:

- DC^{TL1} - Тарифа за врвна активна моќност за потрошувачите приклучени на мрежа HV, ден/ kW

- DC^{MV} - Тарифа за врвна активна моќност за потрошувачите приклучени на мрежа MV, ден/ kW
- LI^{HV} - Измерена збирна врвна активна моќност кај потрошувачите приклучени на мрежа HV , MW
- LI^{MV} - Измерена збирна врвна активна моќност кај потрошувачите приклучени на мрежа MV, MW
- EC^{HV} - Тарифа за активна електрична енергија за потрошувачите приклучени на мрежа HV, ден/kWh
- EC^{MV} - Тарифа за активна електрична енергија за потрошувачите приклучени на мрежа MV, ден/kWh
- EC^{LV} - Тарифа за активна електрична енергија за потрошувачите приклучени на мрежа LV, ден/kWh

ПРИЛОГ 2 - Табели

Фактор за распределба на амортизација (D)

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на поврат на капитал (RA)

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, врз основа на нормативите за потрошувачка и просечните цени за набавка на пазарот во периодот на набавката

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата пазарот во периодот на набавката

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				

заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема согласно на премиите за осигурување кое претпријатието ги платило

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на бруто плати по вработен до ниво на просечна бруто плата по вработен остварена во стопанството на Република Македонија во тековната година, зголемена до 40%, како израз на квалификационата структура и сложеноста на регулираната дејност

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на менаџерските плати и менаџерските награди

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на трошоци за други услуги

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				

мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на останати трошоци

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба поради примена на фактор на порамнување

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба на пренесени трошоци (SPT), како и фактор на корекција (K)

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба за заеднички услуги

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				

мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Фактор за распределба за останати приходи

		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				
заеднички услуги	%				
Вкупно (%)	%				

Измерена активна едновременна врвна моќност		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	MW				
мрежа MV	MW				
мрежа LV	MW				

Измерена активна врвна моќност		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	MW				
мрежа MV	MW				
мрежа LV	MW				

Измерена активна врвна моќност на влез во дистрибутивна мрежа		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
	MW				

Измерена активна електрична енергија на влез во дистрибутивна мрежа		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
	MWh				

Електрична енергија предадена на мрежа MV преку мрежа HV		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа MV	%				

Електрична енергија предадена на мрежа LV преку мрежа MV		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа LV	%				

Потрошувачка на активна електрична енергија		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	MWh				
мрежа MV	MWh				
мрежа LV	MWh				

број на потрошувачи		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	#				
мрежа MV	#				
мрежа LV	#				

Инјектирана активна моќност од призводни постројки приклучени на дистрибутивна мрежа		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	MW				
мрежа MV	MW				
мрежа LV	MW				

Инјектирана активна електрична енергија од призводни постројки приклучени на дистрибутивна мрежа		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	MWh				
мрежа MV	MWh				
мрежа LV	MWh				

Загуби (активна електрична енергија)		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				

Загуби (активна врвна моќност)		t-3	t-2	t-1	t (година за која се определува MAR)
мрежа HV	%				
мрежа MV	%				
мрежа LV	%				

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

840.

Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 15 декември 2011 година, донесе

СТАТУТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут, во согласност со Законот за здравственото осигурување се уредуваат: дејноста, организацијата и начинот на работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст Фонд), органите на управувањето и нивниот делокруг, правата, обврските и одговорностите на органите на Фондот; претставувањето и застапувањето на Фондот, постапката за избор и разрешување на директор на Фондот, организацијата и вршењето на стручните, административните и другите работи, јавноста во работењето на Фондот и неговите органи, постапката за донесување на акти на Фондот и други прашања од значење за работењето на Фондот.

Член 2

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги спроведува правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување и врши други работи, согласно Законот за здравствено осигурување (во натамошниот текст: Закон) и другите прописи.

Член 3

Фондот врши дејност од јавен интерес и има јавни овластувања утврдени со Закон.

Фондот има својство на правно лице, со права и обврски утврдени со Закон и со овој статут.

Фондот е самостоен во својата работа.

Остварувањето на приходите и расходите на Фондот се врши преку потсметка во рамките на единствената трезорска сметка.

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ФОНДОТ

Член 4

Името на Фондот е: “ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА”.

Скратеното име на Фондот е “ФЗОМ”.

Седиштето на Фондот е во Скопје на улица “Македонија” б.б.

Член 5

Фондот во своето работење ги употребува следните печати:

1. Печатот што се користи во централната служба на Фондот е во форма на круг со пречник од 35 мм. Во првиот круг на горниот полукруг стои текстот “Република Македонија”, а во долниот полукруг стои текстот

“Скопје”. Во вториот ред на горниот полукруг стои текстот “Фонд за здравствено осигурување на Македонија”.

2. Печатот што се користи во подрачните служби на Фондот е во форма на круг со пречник од 35 мм. Во првиот круг на горниот полукруг стои текстот “Република Македонија”, а во долниот полукруг стои местото на седиштето на подрачната служба. Во вториот ред на горниот полукруг стои текстот “Фонд за здравствено осигурување на Македонија”. Во третиот ред на горниот полукруг стои текстот “Подрачна служба”.

Кога централната служба на Фондот и подрачните служби на Фондот во управни работи издаваат јавни исправи, употребуваат печат со Грбот на Република Македонија.

Печатот со Грбот на Република Македонија е со иста форма, содржина и големина како и печатот од став 1 точка 1 и 2 од овој член, со тоа што во средината е врежан Грбот на Република Македонија.

Ако во централната служба на Фондот и во подрачните служби на Фондот се користат повеќе печати, секој печат има свој број.

Штембилот на централната и на подрачните служби на Фондот има форма на правоаголник во кој во првиот ред е испишан текстот “Република Македонија” во вториот ред е испишан текстот: “Фонд за здравствено осигурување на Македонија” а подолу број, датум, година и седиште на Фондот, односно на подрачната служба.

Кога централната служба на Фондот и подрачните служби на Фондот го употребуваат штембилот во управни работи, употребуваат штембил со Грбот на Република Македонија.

Фондот издава електронска картичка за здравствено осигурување и води евиденција за нејзиното издавање.

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ФОНДОТ

Член 6

Фондот ги врши следните работи:

1. Ги спроведува прописите и политиката на развојот и унапредувањето на здравствената заштита во врска со задолжителното здравствено осигурување;

2. Со општи акти ги уредува прашањата за кои е овластен со Закон;

3. Планира и прибира средства од задолжителното здравствено осигурување;

4. Обезбедува остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица, се грижи за законито остварување на нивните права и им дава стручна помош при остварувањето на нивните права и интереси;

5. Ги плаќа здравствените услуги за осигурените лица на здравствените установи кои ги обезбедуваат здравствените услуги;

6. Ги плаќа надоместоците на плати и други парични надоместоци;

7. Ги утврдува референтните цени на здравствените услуги, лековите, ортопедските и други помагала кои ги надоместува Фондот, на кои министерот за здравство дава согласност;

8. Договара обезбедување на здравствени услуги на осигурени лица со здравствените установи, според нормативи и стандарди базирани врз усвоена медицинска доктрина за ефикасна и рационална здравствена заштита;

9. Развива сопствен информативен систем со потребни податоци за задолжителното здравствено осигурување;

10. Ги спроведува меѓународните договори во делот на задолжителното здравствено осигурување;

11. Врши увид и контрола на договорениот обем и вид на обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во здравствените установи;

12. Презема мерки за ефективно и економично користење на средствата од задолжителното здравствено осигурување;

13. Одлучува за правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен;

14. Го следи и анализира движењето и развојот на задолжителното здравствено осигурување и здравствената заштита и предлага мерки за развој и унапредување;

15. Го контролира остварувањето на здравствената заштита и правата на паричните надоместоци на осигурениците;

16. Врши контрола на редовноста на уплатата на придонесите за здравствено осигурување;

17. Презема мерки и постапки за заштита на средствата и имотот на Фондот;

18. Води евиденција за осигурените лица, за обврзниците за плаќање на придонесот за задолжителното здравствено осигурување и за правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;

19. Издава веб страница и други стручни информативни публикации и

20. Врши и други работи во врска со правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ

Управен одбор

Член 7

Со Фондот управува Управен одбор.

Управниот одбор се состои од 7 члена кои ги имедува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години и тоа:

- еден претставник предложен од Министерството за здравство,

- еден претставник предложен од Министерството за финансии,

- еден претставник предложен од Сојузот на синдикатите на Македонија по принцип на годишно ротирање на овластените претставници од Сојузот,

- еден претставник предложен од коморите на стопанствениците во Република Македонија, по принцип на годишно ротирање на овластените претставници од коморите,

- еден претставник предложен од Лекарската комора на Македонија, Стоматолошката комора на Македонија и Фармацевтската комора на Македонија по принцип на годишно ротирање на овластените претставници од коморите,

- еден претставник предложен од Здружението на пензионерите и

- еден претставник на осигурениците, предложен од Здружението на потрошувачи.

Управниот одбор има претседател и заменик на претседателот од именувани претставници од Министерството за здравство и Министерството за финансии кои наизменично, по една година се менуваат во текот на мандатот.

Член 8

Управниот одбор ги врши следните работи:

1. Учествува во утврдувањето на развојот на задолжителното здравствено осигурување;

2. Го донесува статутот на Фондот;

3. Ги донесува општите акти за кои е овластен со закон;

4. Донесува програма и план за работа;

5. Донесува деловник за работа на Управниот одбор на Фондот;

6. Донесува акти за организација и систематизација на Фондот;

7. Утврдува буџет и завршна сметка на Фондот;
8. Усвојува годишен извештај за работењето на Фондот;
9. Се грижи за остварување на задолжителното здравствено осигурување;
10. Го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓудржавните спогодби од областа на здравственото осигурување;
11. Разгледува прашања, извештаи, информации и други материјали од задолжителното здравствено осигурување;
12. Распишува конкурс за именување директор на Фондот;
13. Основа комисији и други работни тела;
14. Одлучува за правата од работен однос во втор степен;
15. Одлучува и за други работи утврдени со закон и со овој статут.

Член 9

Управниот одбор одлуките и општите акти ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број членови.

Член 10

Претседателот на Управниот одбор ги свикува и раководи со седниците на Управниот одбор, ги потпишува одлуките и општите акти кои ги донесува Управниот одбор, одобрува користење на годишен одмор и службени патувања во странство на директорот на Фондот, врши и други работи согласно одредбите на статутот и деловникот за работа на Управниот одбор.

Кога претседателот е отсутен, не е во можност или од други причини не ги извршува должностите, работите од став 1 на овој член ги врши заменикот на претседателот.

Член 11

Начинот на работата на Управниот одбор поблиску се уредува со деловникот за работа на Управниот одбор.

Директор на Фондот

Член 12

Директорот е раководен орган на Фондот и се состои од две лица кои се подеднакво одговорни за работењето на Фондот и за обврските што се преземаат во правниот промет.

Директорот го претставува и застапува Фондот.

Мандатот на директорот трае 4 (четири) години, со можност за уште еден избор.

Директорот на Фондот:

1. раководи со работата на Фондот;
2. се грижи и одговара за спроведувањето на одлуките на Управниот одбор, прописите и општите акти на Фондот;
3. донесува решенија за правата од задолжително здравствено осигурување во согласност со законот и општите акти на Фондот;
4. обезбедува законитост во работата на Фондот и во таа смисла дава упатства за работа на Фондот;
5. предлага општи акти на Фондот што ги донесува Управниот одбор;
6. донесува решенија во врска со работните односи во Фондот;
7. донесува решенија за плати на вработените во Фондот;
8. се грижи за правилно и економично користење на средствата на Фондот;
9. ја организира работата на стручната служба на Фондот;
10. одредува потписници во име на Фондот;

11. одлучува за службени патувања во земјата и во странство;
12. формира комисији и други работни тела;
13. врши други работи определени со закон, статутот и општите акти на Фондот.

Член 13

Во случај на отсуство на едно од двете лица од кои се состои директорот, неговите овластувања може да се пренесат на лице од редот на директорите на секторите.

Овластувањата се пренесуваат со согласност на двете лица од кои се состои директорот.

Пренесувањето не може да трае подолго од триесет дена.

Член 14

Директорот на Фондот за својата работа е одговорен пред Владата на Република Македонија.

Именување и разрешување на директор

Член 15

Директорот на Фондот го именува Владата на Република Македонија по пат на јавен конкурс, на предлог на министерот за здравство.

За директор на Фондот се именува домашно физичко лице кое ќе понуди најквалитетна програма за работа на Фондот и кое ги исполнува следниве услови:

- високо образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџментот во јавното здравство, медицинските науки или правните науки,
- најмалку шест години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување и
- познавање на прописите од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување.

Едно од лицата кое се именува за директор задолжително треба да има високо образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите или јавната администрација.

Член 16

Управниот одбор со одлука распишува конкурс за именување директор на Фондот.

Управниот одбор, во одлуката од став 1 на овој член, именува и конкурсна комисија, која е должна да ја спроведе процедурата за објавување на конкурсот, приемот на пријавите по истиот и изготвувањето и доставувањето на листата на пријавени кандидати.

Конкурсната комисија се состои од претседател и четири членови.

Претседателот и членовите на конкурсната комисија се именуваат од членовите на Управниот одбор.

Член 17

Конкурсот за именување директор на Фондот се објавува најмалку во два дневни весници, од кои во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и на весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Времетраењето на конкурсот не може да биде покусо од 30 дена од денот на објавувањето во јавните гласила од став 1 на овој член.

Конкурсната комисија е должна во рок од 15 дена од денот на завршување на конкурсот, да изготви и достави листа на пријавени кандидати до Управниот одбор.

Ако конкурсната комисија во овој рок не ја достави листата од став 2 на овој член, Управниот одбор ќе формира нова конкурсна комисија.

Член 18

Управниот одбор, по спроведениот конкурс за избор на директор на Фондот, листата на пријавени кандидати и целокупната документација по конкурсот ги доставува на министерот за здравство.

Член 19

Директорот на Фондот се именува и стапува на должност по донесување на одлуката на Владата на Република Македонија за негово именување по предлог на министерот за здравство.

Член 20

Ако се исполнети условите за разрешување на директорот на Фондот од член 59 став 1 алинеи 3 до 7 од Законот за здравствено осигурување, Министерот за здравство може да предложи негово разрешување до Владата на Република Македонија и пред рокот за кој бил именуван.

Доколку разрешувањето се врши од причините наведени во член 59 став 1 алинеи 3 до 7 на Законот за здравственото осигурување, Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство ќе ги разреши двете лица именувани за директор.

Ако директорот во согласност со Законот за здравственото осигурување биде разрешен пред рокот за кој бил именуван, Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство, ќе именува вршител на должноста директор, до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од шест месеци.

„Директори на секторите

Член 21

Со секторите во централната служба на Фондот раководат директори на секторите.

Директорите на секторите ги распоредува директорот на Фондот од редот на вработените, во согласност со актот за организација на стручната служба.

За директор на сектор во Фондот може да биде распореден вработен со соодветно високо стручно образование и најмалку 5 години работен стаж.”

Стручен колегиум

Член 22

Директорот на Фондот формира стручен колегиум како стручно советодавно тело на директорот на Фондот.

Член 23

Надлежноста на стручниот колегиум се состои од:

- давање стручна помош во подготовка на одговори на барања во врска со работата на Фондот,
- заземање стручни ставови во врска со единствената примена на прописите од задолжителното здравствено осигурување,
- разгледување на нацрт текстови на општи акти, упатства, соопшенија, извештаи и останати стручни мислења,
- утврдување на ставот на Фондот во врска со одредени прашања од дневниот ред на Управниот одбор на Фондот,
- разгледување на стручните мислења и работните материјали пред доставување на седница на Управниот одбор на Фондот,
- изготвување стручни одговори за поставени прашања и образложенија за предлог одлуки, а во врска со упатени барања од страна на Собранието и Владата на

РМ, Министерството за здравство, Управниот одбор, коморите од областа на здравството, како и други надлежни институции и останати асоцијации на граѓани,

- други работи определени со законот, статутот и општите акти на Фондот.

Член 24

Стручниот колегиум работи на седници кои по потреба ги свикнува директорот на Фондот.

На седниците на стручниот колегиум присуствуваат: директорот на Фондот, директорите на секторите, а според потребите и други стручни работници од Фондот.

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ФОНДОТ

Член 25

За вршење на стручните, административните и другите работи за спроведување на задолжителното здравствено осигурување, во Фондот е основана единствена стручна служба.

Стручната служба се организира на начин со кој ќе се обезбеди законито, стручно, одговорно, ефикасно, навремено, економично и рационално спроведување на задолжителното здравствено осигурување.

Стручната служба на Фондот се организира во централна служба со седиште во Скопје, како и во подрачни служби кои се организираат за подрачјето на една или повеќе општини.

Подрачјата кои ќе ги покриваат подрачните служби на Фондот се одредуваат со општиот акт за организација на работата на Фондот.

Делокругот и организацијата на работата на централната служба во Скопје и на подрачните служби поблиску се утврдуваат со општ акт на Фондот.

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ФОНДОТ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ

Член 26

Работата на Фондот е јавна.

Јавноста во работата на Фондот се обезбедува со:

- доставување информации за работата на Управниот одбор на Фондот до средствата за јавно информирање;
- објавување на статутот и општите акти предвидени со Законот за здравственото осигурување во Службен весник на Република Македонија;
- поднесување годишен извештај за работата до Министерството за здравство, Владата и до Собранието на Република Македонија;
- поднесување анализа за економско - финансиското работење на Фондот и Јавните здравствени установи до Министерството за здравство, Министерството за финансии, Владата и Собранието на Република Македонија;
- давање известување преку средствата за јавно информирање за работата на Фондот, во врска со остварувањето и спроведувањето на задолжителното здравствено осигурување;
- издавање информативен билтен;
- одржување прес-конференции;
- објавување информации на веб страницата на Фондот.

Податоци за јавноста во врска со работата на Фондот може да даваат претседателот на Управниот одбор и директорот на Фондот, или по нивно овластување портпаролот (одговорното лице за контакти со јавноста) или друг работник.

Како класифицирани информации се сметаат информациите од интерес за одбраната, како и информациите чија тајност се гарантира со закон.

Со посебен акт на Фондот се определуваат информациите што се сметаат класифицирани и начинот на постапување со нив, согласно Законот за класифицирани информации.

VII. ОДБРАНА

Член 27

Во воена состојба, Фондот спроведува мерки и активности за остварување на дејноста, согласно Законот за одбрана и другите подзаконски прописи од областа на одбраната, а особено презема мерки за заштита и спасување на вработените, средствата за работа, документација и архивскиот материјал.

Поради заштита на тајноста на податоците и информациите од областа на одбраната, Фондот спроведува посебни мерки за заштита на истите.

VIII. ДОНЕСУВАЊЕ ОПШТИ АКТИ

Член 28

Статутот и општите акти со кои поблиску се уредуваат правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување и другите општи акти на Фондот, се подготвуваат во форма на предлог.

Предлогот на статутот и предлогот на општите акти се утврдуваат на седница на стручен колегиум на Фондот, а се донесуваат на седница на Управен одбор.

Член 29

По донесувањето, статутот и општите акти за кои со Законот е потребна согласност, се доставуваат до надлежниот орган за добивање согласност.

По добиената согласност од став 1 на овој член, статутот и општите акти се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 30

Изменувањето и дополнувањето на статутот и општите акти се врши во иста постапка како и за нивното донесување.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.

На денот на влегување во сила на овој статут, престанува да важи Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 85 од 2007 и 158 од 2010 година.

Бр. 52-13660/3
15 декември 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грповски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

841.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2012 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2011 година и јануари 2012 година, во однос на просечните цени на мало во 2010 година, изнесува 4,1%.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012027